

Мендух Тачи почувствувал дека Никола Груевски е под голем притисок на меѓународните претставници, но и од историјата од 1998 до 2002 година, па затоа презема чекори на своја рака, кои ја шокираат македонската јавност, а во исто време, политичарите на ЕУ ги доведува во заблуда. Рековме дека Танушевци е судбински, но сега за ДПА и за ВМРО-ДПМНЕ, наместо за ДУИ и за СДСМ.

Пред Нова година на Шакири му се најавува пресуда, со која ќе се испрати на две ипол годишен одмор во "Идризово". Затекнат од најавата, а сфаќајќи го и како закана, Хоџа му се јавува на Тачи, кој му вели дека ќе го избрка од Македонија. Шакири исплашен од заканите на Тачи ја напушта земјата и живее во странство. Потоа тој се враќа во Македонија и се населува во Танушевци. Но, во исто време, тој станува закрилник на тројца затвореници блиски до него, кои побегнале од "Идризово".



ДОГОВОР ПО МЕРКА НА СИТЕ

ТАЧИ ИЗИГРА И 3 И ЗА МАКЕДОН

Албанија и Македонија во НАТО. Македонија се коцкаше со судбината. Излегувањето на ДПА од коалицијата се закануваше да прерасне во сериозна владина криза, при што предвремените избори беа нужното решение. Но, предвремените избори значеа застој и на политички и на економски план на Македонија, а притоа таквиот потег директно ќе се одразеше на зачленувањето на нашава земја во НАТО, и покрај тоа што имаме апсолутна поддршка од САД, но и од други земји-членки на Алијансата. Евентуалното вклучување на ДУИ во власта ќе значеше излегување на ДПА од Владата, како и престанок на поддршката на ВМРО-Народна партија на владината коалиција, при што и други пратеници немаше да останат имуни на оваа коалиција, но најголемиот удар ќе го почувствуваше ВМРО-ДПМНЕ, затоа што еден дел од пратениците не се согласуваа со таквата можност, што значи дека партијата ќе доживееше уште еден раскол. Тоа ќе значеше паѓање на рејтингот на ВМРО-ДПМНЕ и на ДПА, мало зголемување на рејтингот на ВМРО-НП, додека најголеми добитници ќе беа "мртвите" социјалдемократи и ДУИ, односно Бранко Црвенковски, кој цело време ја води СДСМ и диригира со

политичката сцена во нашава држава. Или, тоа ќе беше уште еден дебакл на десницата во Македонија, која ќе си ја потврдеше етикетата на неспособна за управување со земјата, притоа ќе ги обелеше главните карактеристики кои им ги калеми левицата - дестабилизатори на безбедносната состојба и продавачи на националните вредности, односно распродавачи на земјата.

Во целата рашомонијада прстите ги вмешаа и неколку европски политичари, кои од свои, лични причини, сакаат ДУИ да влезе во власта, така што ќе постигнат двоен ефект: прво, партијата на Али Ахмети ќе ја спасат од еродирање, а тие ќе си ги задржат привилегиите кај албанската емиграција; второ, со тоа ќе направеа расцеп во ДПА, по што полесно ќе можеа да му вршат притисок на Никола Груевски, а партијата на Џафери и Тачи дефинитивно ќе ја испратеа во историјата.

ЛАГИ ЗА КРЕВАЊЕ НА ТЕНЗИЈАТА

Што ѝ претходеше на мачната ситуација? "Македонско сонце" во претходниот број точно најави кога ќе се врати



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Како и секогаш, во Македонија експлозивната атмосфера мораа да ја деминираат странците. Така и кризата која настана во триаголникот ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ - ДПА и се закануваше да прерасне во сериозен политички дебакл на македонската политичка сцена, пред посетата на американскиот претседател Џорџ Буш на регионот, кој треба да ги соопшти вестите за зачленување на јадранската тројка Хрватска,

ВАШЕ ЧЛЕНСТВОТО ВО АЛИЈАНСАТА



договорил со Груевски за правата на поранешните припадници на ОНА, за употребата на албанскиот јазик итн. Оваа изјава предизвика огромен интерес во македонската јавност. Следуваа деманти од ВМРО-ДПМНЕ, па одржување на Централниот комитет на партијата. Мендух Тачи додаде бензин на огнот изјавувајќи дека ДПА ќе ја напушти коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ, иако претходно нејзините службеници во МВР си поднесоа оставки поради акцијата во Танушевци, која од нив имаше поддршка, но очигледно имаше дисо-

нешто на ДУИ за да се вратат во Собранието, затоа што имаме историска шанса која не треба да ја испуштиме - да станеме дел од Алијансата. Од друга страна, висок функционер твреше дека ништо не му е ветено на Ахмети, освен она што го изјавил Груевски за медиумите и дека коалицијата со ДПА продолжува и Ахмети морал нешто да им каже на членовите за враќањето во законодавниот дом, односно да ги лаже. Функционерот посочува дека не му е јасен настапот на ДПА и дека тие прават нешто на своја рака. Можеби, ваквата

Во ваквата конфузна ситуација имаше гласини дека мора да им се даде нешто на ДУИ за да се вратат во Собранието, затоа што имаме историска шанса која не треба да ја испуштиме - да станеме дел од Алијансата. Од друга страна, висок функционер тврди дека ништо не му е ветено на Ахмети, освен она што го изјавил Груевски за медиумите и дека коалицијата со ДПА продолжува, а Ахмети морал нешто да им кажува на членовите за враќањето во законодавниот дом, односно да ги лаже. Функционерот истакна дека не му е јасен настапот на ДПА и дека тие прават нешто на своја рака.

А ВМРО-ДПМНЕ ИЈА ВО НАТО

постапка била затоа што се наближувал конгресот на партијата. Воедно дипломатски кругови тврдеа дека Македонија е сигурен кандидат за членство во НАТО, само што политиката ни е многу лошо водена и дека сите политички фактори како да работат против сопствената земја.

ДОГОВОР БЕЗ ПИШАН ДОГОВОР

Изнаенадувачки брзо се заврши дијалогот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, што во суштина е многу добро, затоа што состојбата можеше да ескалира, а најевидентен ќе беше економскиот колапс. Или ако некој сакаше ДУИ да ја вклучи во власта зошто губеше драгоценото време.

Груевски и Ахмети, со посредство на САД и на Европската унија, постигнаа договор, по кој ДУИ се враќа во Собранието. Оригиналниот политички договор е напишан на англиски јазик, на него нема потписи, но стои дека договорот е направен меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ во присуство на меѓународни претставници од Европската унија и од САД. Договорот има пет точки. Договорено е со Бадентерово мнозинство да се донесат 46 закони, кои ќе влезат во собранискиот Деловник. Комитетот за односи меѓу заедниците ќе се рекомплира во рок од 30 дена, член на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде заменет со пратеник од СДСМ. Анита Кипаризовска, која на изборите настапи како Македонка, а кога влезе во Собранието се декларираше како Влаинка, останува член на Комитетот, но нејзиниот пример ќе биде по-



ТАЧИ: "НИКОЛА, ЈАС СУМ МАЈСТОР ЗА БРАНКО"

ДУИ во работата на Собранието. Тоа подразбира дека имало некакви преговори и договори. Потоа, како судбина, по втор пат, се случи Танушевци. Конотацијата беше дека ВМРО-ДПМНЕ и ДПА не се способни да управуваат со земјата зашто повторно им се повторува 2001 година, односно дека повторно фингираат војна. Токму Танушевци има спротивен ефект, кој ќе го објасниме подоцна. Во Сарај, Ахмети изјави дека се

нантни тонови меѓу ДПА и МВР за поводот за акцијата. На ургентниот состанок Груевски на Тачи му објаснуваше дека ништо не му ветил на Ахмети, туку само се договориле за законите кои ќе се носат со Бадентерово правило, како и промени во Комитетот за односи меѓу заедниците. По оваа средба имаше смирувачки тонови меѓу двете партии.

Во ваквата конфузна ситуација имаше гласини дека мора да им се даде

следен. Со новиот Закон за Комитетот за односи меѓу заедниците, за кој се договориле да биде донесен, ќе биде забрането пратениците да ја менуваат националната припадност по изборите.

Во документот се и прашањата за припадниците на ОНА, влада со Баден-тер и за употребата на јазикот. Страните се договорија прашањето за жртвите од конфликтот во 2001 година да се решава во рамките на законите и процедурата - ваквата одредба во документот, според партиски извори, значи дека

ХОЌА КРИЕЛ ТРОЈЦА ЗАТВОРЕНИЦИ

Како дојде до кризата? Или, што ја услови?

Тачи почувствувал дека Груевски е под голем притисок на меѓународните претставници, но и од историјата од 1998 до 2002 година, па затоа презема чекори на своја рака, кои ја шокираат македонската јавност, а во исто време, политичарите на ЕУ ги доведува во

Затекнат од најавата, а сфаќајќи го и како закана, Хоџа му се јавува на Тачи, кој му вели дека ќе го избрка од Македонија. Шаќири исплашен од заканите на Тачи ја напушта земјата и живее во странство. Потоа тој се враќа во Македонија и се населува во Танушевци. Но, во исто време, тој станува закрилник на тројца затвореници блиски до него, кои побегнале од "Идризово".

Во политичка конотација тоа значи дека Тачи не го контролира теренот на север од Скопје до Куманово, при што се обидува да воспостави контрола на тој дел. Но, како голема пречка за реализирање на неговата идеја се јавува Шаќири, или попознат како командант Хоџа.

ДОУШНИК ОД УБК ЈА "ПРОВАЛИЛ" АКЦИЈАТА

Во МВР се подготвува акција за апсење на побегнатите затвореници кои ги чува Шаќири, кој неколку пати се закануваше дека состојбата во Танушевци може повторно да ескалира, затоа што не им се решаваат проблемите на селаните. Значи, тој со закани ги чувал затворениците, притоа имајќи сесрдна помош од македонските медиуми, кои беа точно насочени кон Танушевци,



КОЈ САКАШЕ ДА ГЛЕДА РЕПРИЗА ОД 2001 ГОДИНА?

пензиите за припадниците на ОНА и за нивните семејства ќе се решаваат со веќе постојните закони за безбедносните сили. Истите извори тврдат дека работните групи меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ уште во текот на оваа седмица ќе продолжат да ги договораат деталите за ова прашање.

Двете страни се договорија да изготват и да предложат и закон за употреба на јазиците, почитувајќи го Уставот, амандманот 5 и духот на Рамковниот договор.

Последна точка од договорот е за начинот на избор на влада со Баден-тер. Барањето е проценето како претерано, бидејќи претпоставува промена на Уставот, но сепак влезе во договорената агенда.

Овие детали ги немаше во заедничкото соопштение од средбата, ниту еден од лидерите не даде изјава по состанокот. Соопштија дека нивните партии се заложиле политичкиот дијалог да продолжи во областите за кои е потребен консензус, кои се од значење за евроинтеграционите процеси, вклучувајќи и континуирана имплементација на Рамковниот договор. ДУИ се враќа во Собранието по четири месечен бојкот, нивното излегување од законодавниот дом и немањето политички дијалог беше главната критика на Брисел за кочење на процесите кон ЕУ и НАТО.

ДОГОВОР

Груевски и Ахмети, со посредство на САД и на Европската унија, постигнаа договор, по кој ДУИ се враќа во Собранието. Оригиналниот политички договор е напишан на англиски јазик, на него нема потписи, но стои дека договорот е направен меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ во присуство на меѓународни претставници од Европската унија и од САД. Договорот има пет точки. Договорено е со Баден-терово мнозинство да се донесат 46 закони, кои ќе влезат во собранискиот деловник. Комитетот за односи меѓу заедниците ќе се рекомпонира во рок од 30 дена, член на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде заменет со пратеник од СДСМ. Кипаризовска, која на изборите настапи како Македонка, а кога влезе во Собранието се декларираше како Влаинка, останува член на Комитетот, но нејзиниот пример ќе биде последен. Со новиот Закон за Комитетот за односи меѓу заедниците, за кој се договориле да биде донесен, ќе биде забрането пратениците да ја менуваат националната припадност по изборите.

заблуда. Рековме дека Танушевци е судбински, но сега за ДПА и за ВМРО-ДПМНЕ, наместо за ДУИ и за СДСМ.

Меѓу потпретседателот на ДПА, Менд-дух Тачи, и поранешниот лидер на НДП, Џезаир Шаќири-Хоџа, и командант на ОНА, има лична нетрпеливост. Инаку, Шаќири е познат и по тоа што работел за неколку разузнавачки служби. Пред Нова година на Шаќири му се најавува пресуда, со која ќе се испрати на две иполгодишен одмор во "Идризово".

кога овој ќе сакаше да даде изјава. Што подразбира дека некој од главниот град управувал со ситуацијата, или поинаку кажано некој сакал да ја повтори 2001 година. Акцијата на МВР е неуспешна, односно не најдоа оружје. Дисонантните тонови меѓу МВР и ДПА се забележуваа во точната назнака на акцијата. ДПА ја оправдуваа акцијата, но од МВР бараа оружје, а очигледно станувало збор за избегани затвореници. Зошто пропадна акцијата? Додека по-



КОЈ МУ Е ДОУШНИКОТ НА ШАКИРИ ОД УБК?

ДОУШНИК

Зошто пропадна акцијата? Додека полицијата се подготвувала и го заземала теренот, некој од УБК му се јавил на Хоџа и му кажал дека се подготвува полициска акција за апсење и на затворениците и на него. Тој со дваесеттина луѓе организирал заседа на полицијата. Припадниците на МВР биле затекнати од заседата, па затоа преку портпаролот тие реагираа дезориентирано.

Се поставува прашањето: кој од УБК може да биде доушникот на Хоџа? Претпоставките се дека тоа може да е човек или на Владо Бучковски или на Сашо Мијалков. Ако се оди до крај по линијата, таа ќе стигне до Бранко Црвенковски, или можеби најточни ќе бидат изјавите на Бучковски - внимавајте на информациите на разузнавачите кои потоа ќе ви го свртат грбот.

лицејата се подготвувала и го заземала теренот, некој од УБК му се јавил на Хоџа и му кажал дека се подготвува полициска акција за апсење и на затворениците и на него. Тој со дваесеттина луѓе организирал заседа за полицијата. Припадниците на МВР биле затекнати од заседата, па затоа тие преку портпаролот реагираа дезориентирано.

Се поставува прашањето: кој може од УБК да му биде доушник на Хоџа? Претпоставките се дека тоа може да е

човек или на Владо Бучковски или на Сашо Мијалков. Ако се оди до крај по линијата, таа ќе стигне до Бранко Црвенковски, или можеби најточни ќе бидат изјавите на Бучковски - внимавајте на информациите на разузнавачите кои потоа ќе ви го свртат грбот.

Каков беше ефектот од Танушевци? ДПА настапи контра ДУИ, притоа успеа да го ослободи Груевски од притисокот на странците да не попушта пред барањата на ДУИ, затоа што Ахмети ќе се

поставеше како единствен фактор во Македонија кој може да ги решава прашањата на Албанците, милум или силум. Ако Груевски отстапеше пред Ахмети, тоа ќе значеше и пад на ВМРО-ДПМНЕ, од што партијата тешко ќе здравеше. Од друга страна, пак, ДПА докажува дека се вклучува во борбата против организираниот криминал, за разлика од луѓе од СДСМ, кои ја отчукале акцијата. Али Ахмети се фаќа во лагата дека се договорил со Груевски и дека сега е моментот да се актуелизираат албанските пораки во Македонија. ДУИ сакаше на ура да се спаси од неуспехот и од еродирањето кои му се закануваат, притоа да не си ги погази заложбите дека е за влез на Македонија и во НАТО и во ЕУ, а како најпогоден го оцени моментот пред конкретниот одговор за нашите аспирации во Алијансата и посетата на Буш на регионот - Албанија и Бугарија. Намерите на ДУИ беа осуетени, сега останува таа самата со себе да се справува.

СДСМ ВЕЌЕ ЈА ИМАШЕ ВИДЕНО РЕПРИЗАТА НА 2001

Се поставува прашањето зошто во Македонија мора секогаш да се игра грубо, по цена да се жртвува и државата за да се стекнат партиски привилегии? Во една таква конотација се сместуваат и настаните од 2001 година, кога опозицијата ја обвини позицијата - ВМРО-ДПМНЕ и ДПА дека ја фингирале војната за да ја поделат Македонија и да направат матни бизниси, кои на поединци ќе им овозможат да станат енормно богати. Притоа, овие две партии беа обвинувани дека не можат да ја водат земјата и да се грижат за нејзината стабилност, а во очите на јавноста СДСМ и ДУИ се претставуваа како миротворци. Пред окончувањето на сегашната владина криза опозицијата се обиде со истите средства да ги дисквалификува ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. Но, за нејзина жал, и за среќа на македонската јавност, експремиерот и екслидерот на СДСМ, Владо Бучковски, во едно свое писание јавно призна дека тие ја наметнале тезата дека војната ја фингирале Џафери и Георгиевски, нормално со огромна поддршка на медиумските фабрики под контрола на СДСМ-Бранко Црвенковски.

Во ВМРО-ДПМНЕ и во ДПА се убедени дека СДСМ, со својот експонент, а со помош на разузнавачките линии, е вмешан во дестабилизирањето на Владата. Тие сметаат дека Ахмети не е толку способен политички да предвидува тези кои ќе бидат матирачки за власта, туку за таква работа, во моментот, е способен само Црвенковски. Нешто што актуелните челници го потенцираа во политичките емисии на македонските телевизии.